

Неделна Тема	Како го мериме времето
Содржина на денот	Многу сакам снег
Возраст	3-4 години
Воспитувач	Сања Ѓуреска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Разговор за тоа како можеме да го зачуваме нашето здравје во овој период од годината (редовно да ги миеме рацете, да јадеме здрава храна, да носиме топла облека и сл.).
Активности	<p>-Обработка на песна „Многу сакам снег“.</p> <p>Активноста започнете ја со кратка прошетка во дворот или во блиската околина. Набљудувајте ги промените во овој период од годината (времето е студено, носиме топла облека, дува ветер, небото е темно и прекриено со облаци, мириса на зима, снег...). Поттикнете го детето во текот на прошетката да сподели некое доживеано искуство од некоја зимска авантура.</p> <p>Откако ќе завршите со прошетката, продолжете со краток разговор по слика на која што е претставено годишното време зима, така што на тој начин ќе го воведете детето во содржината на песната.</p> <p>Потоа започнете со вежби за правилно држење на телото при пеење, како и со вежби за правилно дишење, односно земање на воздух низ нос и испуштање воздух низ уста.</p> <p>Слушајте ја новата песна „Многу сакам снег“ неколку пати, објаснете го текстот на песната и непознатите зборови. На крајот пејте ја песната во придружба на музика се додека детето има интерес.</p> <p>Активноста завршете ја со сликање „Зима“ на темно син лист со темперна бела боја.</p> <p>Во прилог линкот од песната: „Многу сакам снег“ –Поточиња 2007година. https://www.youtube.com/watch?v=uZfU0h7H4E</p>